



СЛУЖБИ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрваткосрпски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни изданија и огласи 608-3-291-2

Среда, 8 мај 1968

БЕЛГРАД

БРОЈ 18

ГОД. XXIV

Цена на овој број е 0,45 динари. — Аконтацијата на претплата за 1968 година изнесува 60.— дин. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 50-934; Служба за претплата 51-732, Продавна служба 51-671

220.

Врз основа на членот 177 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во врска со членот 169 став 1 од Царинскиот закон, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 26 април 1968 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 24 април 1968 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ПОСЕБНАТА СМЕТКА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ ЗА 1967 ГОДИНА

Завршната сметка за извршувањето на прет-сметката на посебната сметка на Сојузната управа за царини за 1967 година, со вкупно остварените приходи од 20.293.710,14 динари, со извршените расходи од 15.463.527,21 динар и со пренесените средства во 1968 година од 4.830.182,93 динари, се одобрува.

Сојузна скупштина

АС бр. 974

27 април 1968 година

Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

Претседател
на Организационо-политичкиот собор,
Велимир Стојниќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Видое Смилевски, с. р.

221.

Врз основа на членот 175 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во врска со членот 15 став 5 од Законот за Сојузниот совет за координација на научните дејности и за Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 26 април 1968 година и на седницата на Просветно-културниот собор од 25 април 1968 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА СОЈУЗНИОТ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1968 ГОДИНА

Се потврдува финансискиот план на Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности за 1968 година, што го усвои Управниот одбор на Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности на сед-

ницата од 14 февруари 1968 година, со вкупните средства од динари 199.683.813,39.

Сојузна скупштина

АС бр. 976

27 април 1968 година

Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

Претседател
на Просветно-културниот
собор,
Гуро Кладин, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Видое Смилевски, с. р.

222.

Врз основа на членот 176 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во врска со членот 52 став 1 од Основниот закон за установите, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 26 април 1968 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 23 април 1968 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА ИНСТИТУТОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ВО БЕЛГРАД ЗА НЕГОВОТО СПОЈУВАЊЕ СО ИНСТИТУТОТ ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО БЕЛГРАД, БАЛНЕО-КЛИМАТОЛОШКИОТ ИНСТИТУТ НА СР СРБИЈА ВО БЕЛГРАД, ЗАВОДОТ ЗА ОРТОПЕДСКА ПРОТЕТИКА НА СР СРБИЈА ВО БЕЛГРАД И ЦЕНТАРОТ ЗА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА ВО БЕЛГРАД ВО НОВА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

Се дава согласност на одлуката на Институтот за рехабилитација во Белград за спојување со Институтот за физикална медицина и рехабилитација на Медицинскиот факултет во Белград, Балнео-климатолошкиот институт на СР Србија во Белград, Заводот за ортопедска протетика на СР Србија во Белград и Центарот за церебрална парализа во Белград во нова здравствена установа — Институт за физикална медицина и рехабилитација во Белград.

Сојузна скупштина

АС бр. 957

27 април 1968 година

Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

Претседател
на Социјално-здравствениот собор,
Ико Мирковиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Видое Смилевски, с. р.

223.

Врз основа на членот 21 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДОТ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ ВО СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА, СОЈУЗНИТЕ СОВЕТИ И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Во Одлуката за распоредот на работното време во сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/67) во точката 2 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа точка, дневното работно време во сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации во работните денови од точката 1 став 1 на оваа одлука од 16 мај до 30 септември почнува во 7 и пол часот а завршува во 16 часот, освен во петок кога работното време почнува во 7 и пол часот а завршува во 15 и пол часот.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 58

24 април 1968 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р

224.

Врз основа на членот 69 од Законот за измени и дополненија на Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/66), Сојузниот секретаријат за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ДОГОВАРАЊЕ И ИЗВРШУВАЊЕ РАБОТИ НА УВОЗ НА ТРКАЛНИ ЛЕЖАИ

1. Договарање и извршување работи на увоз на тркални лежаи од земјите во кои се остваруваат девици што се од значење за одржувањето ликвидноста во меѓународните плаќања на Југославија и од земјите — членки на Советот за заемна економска помош, се врши под условите предвидени со оваа наредба.

2. Производствените организации за чија сметка се врши увозот на тркални лежаи должни се да им го доверат договарањето и извршувањето на работите на увоз на тркални лежаи за пазарите од точката 1 на оваа наредба на следните стопански организации:

- 1) „Kuglex“, Белград;
- 2) „Металотехна“, Белград;
- 3) „Металсервис“, Белград;
- 4) „Агровојводина“, Нови Сад;
- 5) „Фероселектро“, Сараево;
- 6) „Феримпорт“, Загреб;

7) „Жељпох“, Загреб;

8) „Бродоматеријал“, Риека;

9) „Металка“, Љубљана;

10) „Ковинотехна“, Цеље;

11) Индустрија машина и трактора, Белград;

12) „Раде Кончар“, Загреб;

13) „Искра“, Крањ;

14) „Змај“, Земун;

15) „Претис“, Сараево — Вогошќе;

16) Заводи „Црвена застава“, Крагуевац;

17) „ТАМ“, Марибор;

18) „Томос“, Копер.

3. Договарањето и извршувањето на работите на увоз на тркални лежаи ќе се врши под условите предвидени во заклучоците на Координациониот одбор за производство и промет на тркални лежаи во рамките на Сојузната стопанска комора, што се депонирани во Сојузната стопанска комора.

4. Оваа наредба ќе се применува на договорите за работите на увоз на тркални лежаи што ќе се склучат од денот на влегувањето во сила на оваа наредба.

5. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 8009

15 април 1968 година

Белград

Заменик сојузен секретар
за надворешна трговија,
Борис Шнудерл, с. р.

225.

Врз основа на точката 2 од Одлуката за мерките и начинот за утврдување посебна давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/68), во согласност со сојузниот секретар за стопанство и сојузниот секретар за надворешна трговија, директорот на Сојузниот завод за цени издава

НАРЕДБА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Се утврдува посебна давачка за увоз на следните производи, и тоа за:

- 1) 512-24-10 Алкохол неденатуриран,
јачина 80° или повеќе 22.08/1
во износ од 0,80 динари за 1 литар;
- 2) 023-00-10 Путер свеж 04.03/1
во износ од 8,40 динари за 1 килограм;
- 3) 022-30-20 Павлака 04.01/2 и 3
во износ од 0,10 динари за една масна единица.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 51/1

3 мај 1968 година

Белград

Директор на
Сојузниот завод за цени,
Никола Филиповиќ, с. р.

226.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТОЛЕРАНЦИИ НА ДОЛЖИНСКИ МЕРИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

- Називни отстапувања за оски во толеранциски полиња a, b, c, cd, e, ef, f, fg, g, h, за прецизна механика и часовникарство, за називни мери до 18 mm — — — — — JUS M.A1.180
- Називни отстапувања за оски во толеранциски полиња j, js, k, m, n, за прецизна механика и часовникарство, за називни мери до 18 mm JUS M.A1.181
- Називни отстапувања за оски во толеранциски полиња p, r, s, u, v, за прецизна механика и часовникарство, за називни мери до 18 mm JUS M.A1.182
- Називни отстапувања за оски во толеранциски полиња x, z, za, zb, zc, за прецизна механика и часовникарство, за називни мери до 18 mm JUS M.A1.183
- Називни отстапувања за дупки во толеранциски полиња A, B, C, CD, E, EF, F, FG, G, H, за прецизна механика и часовникарство, за називни мери до 18 mm — — — — — JUS M.A1.190
- Називни отстапувања за дупки во толеранциски полиња J, Js, K, M, N, за прецизна механика и часовникарство, за називни мери до 18 mm — — — — — JUS M.A1.191
- Називни отстапувања за дупки во толеранциски полиња P, R, S, U, V, за прецизна механика и часовникарство, за називни мери до 18 mm JUS M.A1.192
- Називни отстапувања за дупки во толеранциски полиња X, Z, ZA, ZB, ZC, за прецизна механика и часовникарство, за називни мери до 18 mm — — — — — JUS M.A1.193

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1968 година.

Бр. 27-2886/1
29 април 1968 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

227.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПОДНОЖЈА НА СИЈАЛИЦИ ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

- Префокусно подножје P 45t-41. Склоп со прстен на готова сијалица. Главни мери — — — — — JUS N.L1.170
- Прстен за префокусното подножје P 45t-41. Главни мери — — — — — JUS N.L1.171
- Подножје G 16t. Главни мери — — — — — JUS N.L1.172
- Гранично мерило „оди“ за контактни чепови на подножјето P 45t-41 на готови сијалици — — — — — JUS N.L1.173
- Гранично мерило „оди“ за прстен на подножјето P 45t-41 на готови сијалици — — — — — JUS N.L1.174
- Гранично мерило „не оди“ за прстен на подножјето P 45t-41 на готови сијалици — — — — — JUS N.L1.175
- Гранично мерило за референтни рамнини на подножјето P 45t-41 на готови сијалици — — — — — JUS N.L1.176
- Гранични мерила „оди“ и „не оди“ за позициони испупчувања на прстенот на подножјето P 45t-41 на готови сијалици — — — — — JUS N.L1.177
- Гранично мерило за позициони испупчувања на прстенот на подножјето P 45t-41 на готови сијалици — — — — — JUS N.L1.179

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1969 година.

Бр. 23-2887/1
29 април 1968 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

228.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

- Кондензатори со диелектрика од полиестер за едномерна струја. Дефиниции и општи услови — — — — JUS N.R.2.904
- Кондензатори со диелектрика од полиестер за едномерна струја. Методи за мерење — — — — JUS N.R.2.905
- Кондензатори со диелектрика од полистирен. Дефиниции и општи услови — — — — JUS N.R.2.906
- Кондензатори со диелектрика од полистирен. Методи за мерење — — — — JUS N.R.2.937

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1969 година.

Бр. 23-2887/1
29 април 1968 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

- Слободен простор околу дигалки во градежни објекти. Пешачки платформи — — — — — JUS M.D1.030
- Основи на претсметки на челични конструкции на дигалки — — — — JUS M.D1.050
- Конструктивни мери за сигурност на работата со дигалки — — — — JUS M.D1.052

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1969 година.

Бр. 11-2890/1
29 април 1968 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

229.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧЕЛИЧНИ САДОВИ ЗА ТЕЧНИ ГАСОВИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

- Заварени бочви за пропан-бутан за полнење 250, 500 и 1000 kg — — — — JUS M.Z2.250
- Заварени резервоари за пропан-бутан, зафатнина 10, 30, 50 и 100 m³ — — — — JUS M.Z2.600

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 октомври 1968 година.

Бр. 11-2889/1
29 април 1968 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

230.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИГАЛКИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

- 220. Одлука за одобрување на завршната сметка на посебната сметка на Сојузната управа за царини за 1967 година — — — — 357
- 221. Одлука за потврдување на финансискиот план на Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности за 1968 година — — — — 357
- 222. Одлука за давање согласност на одлуката на Институтот за рехабилитација во Белград за неговото спојување со Институтот за физикална медицина и рехабилитација на Медицинскиот факултет во Белград, Балнео-климатолошкиот институт на СР Србија во Белград, Заводот за ортопедска протетика на СР Србија во Белград и Центарот за церебрална парализа во Белград во нова здравствена установа — — — — — 357
- 223. Одлука за дополнување на Одлуката за распоредот на работното време во сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации — — — — 358
- 224. Наредба за определување на стопанските организации за договарање и извршување работи на увоз на тркални лежачи — — — — 358
- 225. Наредба за височината на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи — — — — 358
- 226. Решение за југословенските стандарди за толеранции на должински мери — — — — 359
- 227. Решение за југословенските стандарди за подножја на сијалици за моторни возила — — — — — 359
- 228. Решение за југословенските стандарди за електроника и телекомуникации — — — — 359
- 229. Решение за југословенските стандарди за челични садови за течни гасови — — — — 360
- 230. Решение за југословенските стандарди за индустриски дигалки — — — — — 360

Издава Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. факс 226.
— Директор и одговорен уредник Љубодраг Гуриќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1. —
Печат на Белградскиот графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17

СОДРЖИНА:

Страна